



Ул. Никола Вапцаров бр.  
22, 1000 Скопје, Р.  
Македонија

Бул. Јане Сандански бр.  
82/1/7, 1000 Скопје, Р.  
Македонија

Ул. Македонски  
Просветители бр. 14А,  
6000 Охрид, Р.  
Македонија

Ул. III Македонска  
бригада бр. 52, 1300  
Куманово, Р.  
Македонија



+389 2 3238081,  
+389 2 3238082

+389 2 2437606,  
+389 2 2456353

+389 46 250745

+389 31 420220



fibula@t.mk

fibulabiser@t.mk

fibulaohrid@t.mk

fibulakumanovo@t.mk



**FIBULA**  
AIR Travel Agency

ЛИЦЕНЦА А

# Истанбул – Анталија – Кападокија



Цена од

**499 €**

30,838 МКД



+

**ТРАНСФЕР**

## ИСТАНБУЛ –АНТАЛИЈА- КАПАДОКИЈА – АВИОНСКИ ПРЕВОЗ

Неверојатен микс , запознајте ја Турција за само 8 дена . Патувањето започнува со најкосмополитскиот град во светот Истанбул. Градот кој никогаш не спие , спој на култура и религија, место каде се спојуваат Европа и Азија. Потоа го продолжавате патувањето за Анталија, во најблиска област до аеродромот Лара-Кунду. Уживајте на познатата плажа Лара долга 8 км. Го завршувате патувањето запознавајќи ја Кападокија позната по уникатни карпести форми во кои древните народи ги направиле своите домови и светилишта....

### Во цената се вклучени следниве услуги:

- Повратен авионски билет со Пегасус Ерлинес од Скопје со (20 кг вклучен багаж)
- Аеродромски такси
- Сместување во одбран хотел 7 ноќи, според наведената услуга
- Организиран превоз од аеродром – хотел- аеродром

### Во цената не се вклучени следниве услуги:

- Факултативни екскурзии
- Патничко и здравствено осигурување
- Екстра трошоци во хотел

7

## 8 ДЕНА – 7 НОЌИ

ХОТЕЛ	Категоризација / Услуга	Број на ноќевања
Cihangir Palace хотел или сличен во Истанбул.	4* вклучен појадок	2
Limak Lara хотел или сличен во Анталија.	5* Се вклучено	3
Royal Stone или сличен во Кападокија.	BTQ вклучен појадок	2

## ДАТУМИ НА ЛЕТОВИ

Поаѓање (SKP – IST)

Секој ден

Поаѓање ( IST – АYT )

Секој ден

Поаѓање ( АYT- ASR )

Вто /пет/нед

Поаѓање (ASR –SKP )

Сре / чет / нед

Период

20.11.2020 – 28.02.2021

( Не важи за период 27.12.2020 – 03.01.2021, како и за време на празници )

\*Цените се дадени во евра

### Важна напомена:

- Цените се по лице, сместување во двокреветна и важат за индивидуално патување;
- Цените може да претрпат промена во зависност од местата во авион и хотел;
- Цените за деца се добиваат дополнително;
- Плаќање исклучиво во денари по курс 61.8 мкд;
- **Плаќање при резервација 100 %, и нема можност за откажување, менување на термин или менување на имиња;**
- **Важност на пасош за влез во Р.Турција е мин.6 месеци од денот на враќање;**
- Важат останатите општи услови на патување на Фибула Ер Травел;
- Програмата е лектурирана од лектор Ана Бачварска.

